

20162265001

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Врз основа на член 246 став (5) од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16 и 142/16), министерот за правда донесе

ПРОГРАМА ЗА ГРАДИВОТО И ПРОПИСИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ ОД КВАЛИФИКАЦИОНИОТ ИСПИТ И ИСПИТОТ ЗА РАНГИРАЊЕ ЗА ИЗВРШИТЕЛИ, ИСПИТОТ ЗА ЗАМЕНИЦИ ИЗВРШИТЕЛИ И СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊАТА НА ИЗВРШИТЕЛИТЕ

Член 1

Со оваа програма се пропишува градивото и прописите за полагање на теоретскиот дел од квалификациониот испит и испитот за рангирање за извршители, испитот за заменици извршители и стручниот испит за проверка на знаењата на извршителите.

Член 2

Програмата за полагање на теоретскиот дел од квалификациониот испит и испитот за рангирање за извршители, испитот за заменици извршители и стручниот испит за проверка на знаењата на извршителите се состои од следните предмети:

1. Организација на правосудството, управата и локалната самоуправа

- 1.1. Основни одредби на Уставот на Република Македонија
- 1.2. Темелни вредности на Уставниот поредок и нивната Уставна разработка
- 1.3. Гаранции на основните слободи и права спрема Уставот (судска и друга заштита, уставност и законитост, институции и средства за нивно обезбедување) и ограничување на слободите и правата утврдени со Уставот
- 1.4. Акти на Владата на Република Македонија
- 1.5. Држава управа (уставни принципи, организација и дејствување)
- 1.6. Судство (уставна положба и принципи)
- 1.7. Акти на Уставниот суд, нивно правно дејство и извршување
- 1.8. Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи (содржина)
- 1.9. Правото на правична судска постапка (член 6 од Европската Конвенција за заштита на човековите права и основни слободи (содржина))
- 1.10. Право на почитување на приватниот и семејниот живот (член 8 од Европската Конвенција за заштита на човековите права и основни слободи)
- 1.11. Заштита на правото на сопственост (член 1 Протокол 1 од Европската Конвенција за заштита на човековите права и основни слободи)
- 1.12. Стварна и месна надлежност според Законот за општата управна постапка
- 1.13. Конечност и правосилност на управен акт
- 1.14. Комуникација помеѓу јавните органи и странките
- 1.15. Решение во управната постапка (орган што го донесува, форма, составни делови и рок за издавање)
- 1.16. Рокови во управната постапка и враќање во поранешна состојба
- 1.17. Достава во управната постапка
- 1.18. Форма и структура на управен акт

- 1.19. Рокови за издавање на управен акт
- 1.20. Управен договор
- 1.21. Жалба во управна постапка (право на жалба, надлежност на органите по жалбата и рок)
- 1.22. Повторување на постапка (причини, рок, правни последици)
- 1.23. Менување и поништување на управен акт во врска со управен спор и правни последици од поништувањето и укинувањето на решението
- 1.24. Вонредно укинување на управен акт
- 1.25. Извршување на управни акти (општи одредби)
- 1.26. Извршување на непарични обврски и извршување заради обезбедување и привремен заклучок за обезбедување според Законот за општата управна постапка
- 1.27. Поим на управен спор, странки во управниот спор
- 1.28. Поим на управен акт во управен спор
- 1.29. Решавање во управниот спор
- 1.30. Задолжителноста на правосилните пресуди и нивното извршување според Законот за управните спорови
- 1.31. Изрекување на судски одлуки, нивно дејство, карактер и извршување
- 1.32. Организација на судскиот систем
- 1.33. Државно правобранителство (поим, организација, надлежност)
- 1.34. Адвокатура како јавна служба и услови за вршење на адвокатска дејност
- 1.35. Правни акти на органите на управата
- 1.36. Надлежности на единиците на локалната самоуправа
- 1.37. Акти на единиците на локалната самоуправа и заштита на локалната самоуправа
- 1.38. Имот и финансирање на локалната самоуправа.

2. Извршување, парнична постапка, вонпарнична постапка и нотаријат

- 2.1. Основни одредби (основа за извршување, надлежност, обем на извршување, редослед на намирување, заштита на должникот)
- 2.2. Извршни исправи
- 2.3. Извршување на условни и заемни обврски, алтернативни и факултативни обврски
- 2.4. Средства и предмети за извршување
- 2.5. Поништување на трансакции, повлекување на барањето за извршување и прекин на барањето за извршување
- 2.6. Извршител (услови за именување, именување, свечена изјава, седиште, легитимација и надзор над работата на извршителите)
- 2.7. Извршни дејствија
- 2.8. Заменик и помошник на извршител
- 2.9. Дисциплинска одговорност на извршителите
- 2.10. Престанок на функцијата извршител
- 2.11. Организација на извршителите
- 2.12. Спроведување на извршување
- 2.13. Противизвршување
- 2.14. Одлагање и запирање на извршување
- 2.15. Извршување за наплата на парично побарување
- 2.16. Извршување врз парично побарување
- 2.17. Извршување врз побарување да се предадат или испорачаат подвижни предмети или да се предаде недвижност
- 2.18. Извршување врз акции и врз удел во трговско друштво и врз други имотни права
- 2.19. Извршување врз недвижност

- 2.20. Извршување врз имотот на правни лица заради наплата на парично побарување
- 2.21. Извршување заради остварување на непарично побарување
- 2.22. Враќање на работник на работа
- 2.23. Физичка делба на предмети
- 2.24. Давање изјава на волја
- 2.25. Вонсудска наплата на долгови по основ на веродостојна исправа
- 2.26. Форма и содржина на налозите, записниците и другите акти кои ги изготвува извршителот
- 2.27. Форма и начин на водење на евиденција за примените барања кај извршителот
- 2.28. Легитимирање на извршителот
- 2.29. Користење на податоците за должниците-Етички кодекс на однесување за извршителите
- 2.30. Посебната сметка на извршителот и начинот за нејзино управување
- 2.31. Опрема и простор потребни за работа на извршителот
- 2.32. Тарифа на извршителите
- 2.33. Испит за извршители
- 2.34. Испит за заменици извршители
- 2.35. Стручен испит за извршители
- 2.36. Конкурс за извршители
- 2.37. Продажба на предмети за кои не е можна физичка делба
- 2.38. Средства за обезбедување на побарувања
- 2.39. Засновање на заложно право–хипотека и залог
- 2.40. Извршување на претходни и привремени мерки
- 2.41. Обезбедување со пренос на сопственост на предмети и пренос на права
- 2.42. Глобален кодекс за извршување на Советот на Европа
- 2.43. Добри практики за извршување на судските одлуки во рамки на Советот на Европа
- 2.44. Месна и стварна надлежност во парничната постапка
- 2.45. Странки и нивни законски застапник во парничната постапка
- 2.46. Полномошници во парничната постапка
- 2.47. Јазикот во парничната постапка
- 2.48. Поднесоци во парничната постапка
- 2.49. Рокови и рочишта во парничната постапка
- 2.50. Враќање во поранешна состојба во парничната постапка
- 2.51. Записници и донесување на одлуки
- 2.52. Доставување на писмена и разгледување на списи во парничната постапка
- 2.53. Трошоци во парничната постапка
- 2.54. Сопарничари во парничната постапка
- 2.55. Учество на трети лица во парничната постапка
- 2.56. Пресуда во парничната постапка
- 2.57. Решение во парничната постапка
- 2.58. Редовен правен лек во парничната постапка
- 2.59. Жалба на решение во парничната постапка
- 2.60. Ревизија
- 2.61. Повторување на парничната постапка
- 2.62. Задолжителен обид за медијација во парничната постапка
- 2.63. Уредување на начинот на управување и користење на заеднички предмети во вонпарнична постапка
- 2.64. Уредување на односите меѓу етажните сопственици во вонпарнична постапка
- 2.65. Делба на заеднички предмети или имот во вонпарнична постапка

- 2.66. Постапка за уредување на имотните односи на брачните другари
- 2.67. Поим на нотарската служба
- 2.68. Службени подрачја
- 2.69. Извршност на нотарскиот акт
- 2.70. Содржина на нотарскиот акт
- 2.71. Последици од повредата на правилата за составување на нотарскиот акт
- 2.72. Потврдување на факти
- 2.73. Солемнизација.

3. Кривично право (посебен дел)

- 3.1. Извршување на паричната казна
- 3.2. Малтретирање во вршење на службата
- 3.3. Нарушување на неповредливост на домот
- 3.4. Повреда на тајноста на писма или други пратки
- 3.5. Неовластено објавување на лични записи
- 3.6. Злоупотреба на лични податоци
- 3.7. Спречување на пристап кон јавен информатички систем
- 3.8. Неовластено откривање тајна
- 3.9. Неовластено прислушкување и тонско снимање
- 3.10. Неовластено снимање
- 3.11. Повреда на правото на поднесување на правно средство
- 3.12. Затајување; послужување
- 3.13. Одземање на моторно возило и на други туѓи предмети
- 3.14. Незаконито вселување
- 3.15. Оштетување туѓи предмети;
- 3.16. Оштетување туѓи права и оштетување на станбени и деловни згради и простории
- 3.17. Злоупотреба на довербата ; Оштетување или повластување на доверители
- 3.18. Неовластено примање подароци; примање поткуп; давање поткуп; противзаконито посредување
- 3.19. Изнуда, уцена
- 3.20. Даночно затајување
- 3.21. Фалсификување или уништување деловни книги
- 3.22. Фалсификување службена исправа; фалсификување исправа; компјутерски фалсификат; посебни случаи на фалсификување исправи
- 3.23. Оддавање и неовластено прибавување деловна тајна; злоупотреба на службената положба и овластување; несовесно работење во службата
- 3.24. Проневера во службата; измама во службата; послужување во службата
- 3.25. Оддавање службена тајна; злоупотреба на државна, службена или воена тајна
- 3.26. Противзаконита наплата и исплата; противправно присвојување на предмети при претрес или во постапка на извршување
- 3.27. Неизвршување на судска одлука
- 3.28. Употреба на исправа со неистинита содржина
- 3.29. Спречување службено лице во вршење на службено дејствие; напад на службено лице при вршење работи на безбедноста
- 3.30. Симнување и оштетување на службен печат или знак; одземање или уништување службен печат или спис
- 3.31. Лажно претставување
- 3.32. Повреда на тајноста на постапката
- 3.33. Оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем
- 3.34. Компјутерска измама.

4. Стварно право и катастар

- 4.1. Правна и деловна способност на физичките и правните лица
- 4.2. Поим на ствари и поделба на ствари
- 4.3. Право на сопственост - носители и предмет на правото на сопственост
- 4.4. Правниот режим на добрата во општа употреба
- 4.5. Сосопственост и заедничка сопственост
- 4.6. Етажна сопственост - поим и содржина
- 4.7. Права, обврски и заемни односи на сопствениците на посебни делови од згради
- 4.8. Стекнување на право на сопственост врз основа на правно дело на подвижна и недвижна ствар и начин
- 4.9. Стекнување на сопственост со: создавање на нова ствар, мешање, спојување и градење
- 4.10. Стекнување на сопственост со одржувачка
- 4.11. Стекнување сопственост со сеење и садење растенија, плодови, припојување и таложеење, корито на водотек, создавање на остров
- 4.12. Стекнување на сопственост со присвојување подвижни ствари, напуштени ствари, изгубена ствар и наоѓач, скриено богатство и културно добро
- 4.13. Стекнување сопственост со наследување и одлука на државен орган
- 4.14. Престанок на правото на сопственост
- 4.15. Право на службеност - поим, стекнувања, содржина и престанок
- 4.16. Службеност - поим и видови на лична службеност
- 4.17. Право на залог -хипотека; рачен залог
- 4.18. Владение - поим, содржина, видови, заштита
- 4.19. Право на домување - поим, стекнување, содржина и престанок
- 4.20. Градежно земјиште – носител на права, предмет, содржина
- 4.21. Државна сопственост на земјоделското и шумското земјиште - носител, предмет и содржина
- 4.22. Тапија и таписки книги, интабулациони книги
- 4.23. Законски наследници - наследни редови
- 4.24. Наследни права на посвоениците и лица што живеат во трајна заедница
- 4.25. Наследни права на брачниот другар и родителите
- 4.26. Легати
- 4.27. Извршување на тестаментот и отповикување на тестаментот
- 4.28. Преминување на оставината врз наследниците и одговорност на наследникот за долговите на оставителот
- 4.29. Полноважност на брак; права и должности на брачните другари
- 4.30. Престанок на бракот - поништување, развод на брак
- 4.31. Имотни односи на брачните другари, на вонбрачните другари и на родителите и децата
- 4.32. Имотни односи на брачните другари, на вонбрачните другари и на родителите и децата
- 4.33. Предизвикување на штета - општи принципи (основ на одговорност, поим на штета)
- 4.34. Одговорност за штета, општи начела, вина, одговорност за друг
- 4.35. Надомест на материјална штета
- 4.36. Хартии од вредност - поим, битни елементи, видови, електронски запис и настанување на обврската
- 4.37. Казнена камата
- 4.38. Договорна камата

- 4.39. Застареност, поим, време, застој и прекин
- 4.40. Обврски со повеќе лица - солидарни обврски деливи и неделиви
- 4.41. Солидарност на должниците
- 4.42. Солидарност на доверителите
- 4.43. Цесија
- 4.44. Промена на должникот - преземање на долг, пристапување кон долг, преземање на исполнување
- 4.45. Право на првенствено купување - законски, договорно
- 4.46. Правниот промет на недвижности
- 4.47. Застапувања - општо за застапувањата
- 4.48. Застапување - полномошно, деловно полномошно, овластување на трговскиот патник и на лица кои обавуваат одредени работи
- 4.49. Задоцнување на должникот и доверителот
- 4.50. Престанок на обврските со пребивање и отпуштање на долг
- 4.51. Престанок на обврските со новација, соединување и невозможност за исполнување
- 4.52. Застареност, поим, време, застој и прекин
- 4.53. Парични обврски
- 4.54. Обврски со повеќе предмети - алтернативни обврски
- 4.55. Обврски со повеќе предмети - факултативни обврски
- 4.56. Обврски со повеќе лица - солидарни обврски деливи и неделиви
- 4.57. Продажба на станови и семејни станбени згради во државна сопственост
- 4.58. Средства за осигурување на обврските - гаранција (емство)
- 4.59. Договор за продажба
- 4.60. Договор за посредување
- 4.61. Договор за отстапување на имот за време на живот
- 4.62. Договор за издршка
- 4.63. Договор за дар
- 4.64. Запишување на правата на недвижностите
- 4.65. Катастар на недвижностите
- 4.66. Правата и должностите на надлежните органи и служби во однос на користењето на податоците од катастарот на недвижностите и земјиштето
- 4.67. Права кои се запишуваат во катастарот на недвижностите
- 4.68. Реални товари
- 4.69. Евидентирање на бесправно изградените објекти
- 4.70. Повреда на правото на недвижностите при уписот и заштита на правата со тужба
- 4.71. Видови на запишување на правата на недвижностите
- 4.72. Основи на запишување на права на недвижност
- 4.73. Права и должности на носителите на правата на недвижностите
- 4.74. Право на првенствено запишување на правото на недвижноста
- 4.75. Правно дејство на запишување на правото на недвижноста
- 4.76. Извршување врз заложене недвижности предбележани во лист за предбележување.

5. Трговско право и стечај

- 5.1. Трговец-поединец (општо)
- 5.2. Трговец (поим и видови)
- 5.3. Трговски друштва (поим, форма и одговорност за обврските)
- 5.4. Трговски регистар

- 5.5. Престанок на друштво со ограничена одговорност
- 5.6. Акционерско друштво и акции (поим, видови и издавање)
- 5.7. Престанок на акционерското друштво
- 5.8. Преобразба на друштво од една во друга форма на друштво
- 5.9. Присоединување, спојување и поделба на друштвото (општо)
- 5.10. Ликвидација на друштвото
- 5.11. Тајно друштво
- 5.12. Странско трговско друштво и странски трговец-поединец
- 5.13. Стечај (општо за стечајот)
- 5.14. Стечаен управник
- 5.15. Отварање на стечајна постапка
- 5.16. Правните последици од отварањето на стечајната постапка
- 5.17. Стечајна маса
- 5.18. Заклучување на стечајната постапка
- 5.19. Впаричување на имот
- 5.20. Носители на платен промет
- 5.21. Учесници во платниот промет
- 5.22. Вршење на работи на платен промет
- 5.23. Платни инструменти
- 5.24. Извршување на присилна наплата
- 5.25. Дефиниции и поими од девизното работење
- 5.26. Трансакции и трансфери
- 5.27. Тековни трансакции
- 5.28. Капитални трансакции
- 5.29. Плаќања и трансфери
- 5.30. Вложување на нерезиденти во недвижности во Република Македонија
- 5.31. Издавање и воведување на странски хартии од вредност во Република Македонија, вложување на нерезиденти во хартии од вредност во Република Македонија
- 5.32. Депозитни работи
- 5.33. Плаќање и трансфери
- 5.34. Известувања
- 5.35. Основање и организација
- 5.36. Делокруг на работа - внесување и чување на податоци
- 5.37. Користење на податоци и надоместок за нивно користење
- 5.38. Односи на Централен регистар со другите регистри и нивните корисници
- 5.39. Централен депозитар за хартии од вредност.

Член 3

Прописите и градивото за подготовка на теоретскиот дел од квалификациониот испит и испитот за рангирање за извршители, испитот за заменици извршители и стручниот испит за проверка на знаењата на извршителите се дадени во Прилог и се составен дел на оваа програма.

Член 4

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16 и 142/16).

Бр. 01-4723/1
29 декември 2016 година
Скопје

Министер за правда,
Валдет Цафери, с.р.

Прилог

Прописи и градиво за подготовка на теоретскиот дел од квалификациониот испит и испитот за рангирање за извршители, испитот за заменици извршители и стручниот испит за проверка на знаењата на извршителите:

- Устав на Република Македонија со Амандмани („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91, 1/92, 31/98, 91/01, 84/03 и 107/05),
- Уставен закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91),
- Закон за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15),
- Закон за управните спорови („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/06 и 150/10),
- Закон за судовите („Службен весник на Република Македонија“ број 58/06, 35/08 и 150/10),
- Закон за Државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ број 87/07 и 104/15),
- Закон за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 5/02),
- Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15),
- Европска конвенција за заштита на човековите права и основни слободи и Протоколите бр. 1, 4, 6 и 7,
- Закон за парничната постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 79/05, 110/08, 83/09, 116/10 и 124/15),
- Закон за вонпарнична постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 9/08),
- Закон за извршување („Службен весник на Република Македонија“ број 35/05, 50/06, 129/06, 8/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10, 148/11 и 187/13),
- Закон за извршување („Службен весник на Република Македонија“ број 72/16 и 142/16),
- Закон за обезбедување на побарувањата („Службен весник на Република Македонија“ број 87/07 и 31/16)
- Закон за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија“ број 55/07, 86/08, 139/09 и 135/11)
- Закон за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија“ број 72/16 и 142/16)
- Кривичен законик („Службен весник на Република Македонија“ број 37/96, 80/99, 4/02, 43/03, 19/04, 81/05, 60/06, 73/06, 87/07, 7/08, 139/08, 114/09, 51/11, 135/11, 185/11, 42/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 41/14, 115/14, 132/14, 160/14, 199/14 и 226/15),
- Закон за прекршоците („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15),
- Закон за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ број 2/06, 57/10, 170/13, 43/14, 166/14, 33/15, 98/15 и 11/16),
- Закон за облигационите односи („Службен весник на Република Македонија“ број 18/01, 78/01, 04/02, 59/02, 05/03, 84/08, 81/09 и 161/09),
- Закон за сопственост и други стварни права („Службен весник на Република Македонија“ број 18/01, 92/08, 139/09 и 35/10),
- Закон за наследување („Службен весник на Република Македонија“ број 47/96),

- Закон за семејството („Службен весник на Република Македонија” број 80/92, 9/96, 38/04, 33/06, 84/08, 67/10, 156/10, 39/12, 44/12, 38/14, 115/14, 104/15 и 150/15),
- Закон за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија" бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16 и 172/16);
- Закон за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост ("Службен весник на Република Македонија“ број 4/05, 13/07, 165/08, 146/09, 18/11, 51/11, 27/14, 144/14, 72/15, 104/15, 153/15, 23/16 и 178/16),
- Закон за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16),
- Закон за стопанисување со станбениот и деловниот простор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 2/94)
- Закон за договорен залог („Службен весник на Република Македонија“ број 5/03, 4/05, 87/07, 51/11, 74/12, 115/14, 98/15, 215/15 и 61/16),
- Закон за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 27/02, 79/07, 88/08, 67/10, 44/11, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15 и 23/16),
- Закон за домување („Службен весник на Република Македонија“ број 99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14, 199/14, 146/15 и 31/16),
- Закон за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија" број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15 и 23/16),
- Закон за висината на стапката на затезната камата („Службен весник на Република Македонија“ број 65/92 и 70/1993),
- Закон за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16),
- Закон за денационализација („Службен весник на Република Македонија“ број 20/98, 31/00, 42/03, 44/07, 72/10, 171/10, 55/13, 33/15 и 104/15),
- Закон за стечај („Службен весник на Република Македонија“ број 34/06, 126/06, 84/07, 47/11, 79/13, 164/13, 29/14, 98/15 и 192/15),
- Закон за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ број 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16),
- Закон за платниот промет („Службен весник на Република Македонија“ број 113/07, 22/08, 159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 11/12, 59/12, 166/12, 170/13, 153/15 и 199/15),
- Закон за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ број 34/01, 49/01, 103/01, 54/02, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16),
- Закон за Централен регистар („Службен весник на Република Македонија“ број 50/01, 49/03, 109/05, 88/08, 35/11, 43/14, 199/14, 97/15, 153/15 и 27/16),
- Извршување судски одлуки во Европа, Автор Венди Кенет, Издавач: Просветно дело 2009 година,
- Учебник по економска анализа на граѓанското право, Автори: Ханс-Бернд Шефер и Клаус От; Издавач: Арс Ламина 2012 година,
- Глобален кодекс за извршување на Советот на Европа мај 2015 - Комора на извршители на Република Македонија,
- Добри практики за извршување на судските одлуки во рамки на Советот на Европа-СЕРЕЈ декември 2015 – Комора на извршители на Република Македонија,
- Уставно право Автор: Доминик Турпен Издавач,: Арс Ламина 2012 година,
- Уставно право – либерална теорија на владеењето на правото Автор Т.Р.С.Аслан, Издавач Просветно дело 2009 година,
- Член 6 од Европската конвенција за човекови права – право на правично судење Автор: Ендрју Гротриан Издавач: Просветно дело 2008 година,

- Европска конвенција за човекови права – достигнувања, проблеми и изгледи Автор: Стивен Григ Издавач: Просветно дело 2009 година,
- Право на Европската конвенција за човекови права Автор: Д.Харис, М.О.Бојл, Е.П.Бејтс и С:М: Бакли Издавач: Просветно дело 2009 година,
- Локална самоуправа: примери за процесите на донесување на одлуки, Автор: Џејмс М. Бановец Издавач: Академски печат 2009 година,
- Административно право, Автор Жан Валин; Издавач Арс Ламина 2012 година,
- Управување со јавниот сектор, Автор Норман Флин; Издавач: Арс Ламина 2010 година,
- Административното право на земјите од Европа, Автор Мајкл Фромонт; Издавач: Арс Ламина 2010 година,
- Јавно право - јавна власт и административно дејство, Автори Мишел Верпо и Латиција Жанико; Издавач: Арс Ламина 2011 година,
- Вовед во јавната администрација, Автори Џеј М. Шафриц, Е. В. Расел и Кристофер П. Борик; Издавач: Академски печат 2009 година,
- Историски вовед во западното уставно право, Автор Р. Ш. Ван Кенегем; Издавач: Табернакул 2010 година,
- Право на административни договори, Автор Кристофер Гуетје; Издавач: Арс Ламина 2011 година,
- Меѓународно казнено право, Автори Андру Хуе и Рене Коерин Жулен, Издавач Арс Ламина 2013 година,
- Европско кривично право, Автор Бернд Хекер/Второ актуелизирано и проширено издание,
- Кривично право посебен дел - кривични дела против имотот, Автори: Јоханес Веселс и Томас Хиленкамп, Просветно дело 2013 година,
- Меѓународно кривично право - второ издание, Автор Антонио Касезе; Издавач Просветно дело 2009 година,
- Меѓународно кривично право, Автор Кријангсак Китичаисари; Издавач: Табернакул 2010 година,
- Европско кривично право, Автор Бернд Хекер; Издавач: Датапонс 2010 година,
- Казнено право - посебен дел 1 (кривични дела против личните и заедничките вредности), Автори Јоханес Веселс и Михаил Хетингер; Издавач: Табернакул 2009 година,
- Кривично право - општ дел (кривични дела против личните и заеднички делови), Автори Јоханес Веселс и Вернер Бојлке, Издавач Табернакул 2010 година,
- Европско стварно право, Автор Питер Спаркс, Издавач Просветно дело 2009 година,
- Заложно право, Автор Ивс Пико, Издавач: Арс Ламина 2011 година,
- Облигационо право 1 (граѓанска одговорност и квази-договори), Автор Муриел Фабр-Мањан, Издавач: Арс Ламина 2011 година,
- Облигационо право 2 (договорот и едностраната обврска), Автор Муриел Фабр-Мањан, Издавач: Арс Ламина 2011 година,
- Облигационо право - римски основи на граѓанската традиција, Рајнхард Цимерман, Издавач Просветно дело 2009 година,
- Блексонови пишани закони за Право на трговски друштва, Автор Дерек Френч, Издавач: Табернакул 2010,
- Начела на корпоративно финансво право, Автор Елиз Феран; Издавач Просветно дело 2009 година,
- Европско компаративно право за трговски друштва, Автори Мадс Анденас и Френк Вулдриц, Издавач Ад Вербум 2011 година,

- Учебник по економија и право - основи на трговското право, Автори Еуген Клуцингер; Издавач: Арс Ламина 2011 година.

ЗАБЕЛЕШКА:

Кандидатите тековно ги следат изменувањата и дополнувањата на постојните закони и прописи од соодветните области или донесувањето на нови закони, кои со влегувањето во сила по објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, стануваат составен дел на испитната програма